



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупликат на адреса: "Службен весник на НРМ" — Скопје, и не се враќа!

СКОПЈЕ

Скопје, сабота 22 април 1950 год.
Бр. 9

Овој број чини 2 динари. Претплата за една година изнесува 250 динари, за едно полугодие 125 дин.

63

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување Владата на Народна Република Македонија за Донесување уредби по прашањата од народното стопанство и обновата на земјата, по предлог на Министерот на државните набавки, Владата на Народна Република Македонија донесува

УРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ОТКУП НА МЛЕКО И ПРАБОТКИ ОД МЛЕКО ВО 1950 ГОДИНА ОПШТИ ОДРЕДБИ

чл. 1

Со цел да се обезбеди правилното снабдување на работниот народ со млеко и преработки од млеко, во 1950 година ќе се врши задолжителен откуп на млеко, односно преработки од млеко.

чл. 2

На задолжителна испорака на млеко, односно преработки од млеко, подлежат сите земјоделски стопанства и селански работни задруги што имаат молзен добиток (крави, биволици, овци и кози) и кај кои што постоат услови за произведување на пазаришни одвишоци.

Исто така на задолжителна испорака на млеко, односно преработки од млеко, подлежат неземјоделските стопанства што имаат пазаришни одвишоци од молзен добиток наведен во претходниот став.

Напатствие за задолжувањето на неземјоделските стопанства што имаат молзен добиток (крави, биволици, овци и кози) ќе издаде Министерот на државните набавки.

чл. 3

Количеството на задолжителната испорака на млеко и преработки од млеко на селанските работни задруги се утврдува по стопанскиот план на задругата.

Покрај тоа селанската работна задруга ги превзема обврските на овија земјоделци што ќе влезат во задругата по утврдувањето на нивната обврска.

Економите на земјоделските задруги, како и окуќницата на задругарите, не подлежат на задолжителна испорака на млеко, односно преработки од млеко.

чл. 4

Задолжителната испорака на млеко, односно преработки од млеко, на земјоделските стопанства се утврдува преку категоријата на која што и' припаѓа земјоделското стопанство и спрема определениот процент на задолжителната испорака на млеко од пазарните одвишоци и тоа:

Категорија	Големина на обработивата површина и пасиштата	Процент на пазаришниот одвишок
I	од 0 до 3 ха	30 — 40
II	од 3 до 5 ха	35 — 50
III	од 5 до 8 ха	45 — 60
IV	од 8 и повеќе ха	55 — 70

Како обработиви површини во смисла на оваа Уредба се сметаат ораници, бавчи, градини, овонтарници и ливади.

Задолженијата можат да се вршат по исклучок под горниот процент кој што може да се намали на многу за 10% од предвидениот процент за одделни категории, а некои стопанства може дури и да се ослободат од обврската, што зависи од економската положба на стопанството (голем број на членови на домаќинствата, слаба млечност на молзниот добиток кај пониските категории на домаќинствата, мал број молзен добиток).

Министерот на државните набавки, во согласност со Министерот на земјоделството, донесува по потреба поблиски прописи по предните ставови од овој член.

чл. 5

Задолжителната испорака се извршува во млеко или во млечни преработки или на двата начина. За ова решава повереникот за државни набавки на околинскиот народен одбор, во согласност со откупното претпријатие, што зависи од уобичаениот начин на производство на територијата на дадената околија.

чл. 6

За испорачените задолжителни количества млеко, односно преработки од млеко, на производителите ќе им се исплатува и тоа: една четвртина со давање покрај куповниот износ по одредените сврзани цени и ист износ на бонови за купување одредени индустриски производи по пониските единствени цени, а останатите три четвртини од задолжителната испорака по цени што се за 75% поголеми од сврзаните цени, но без давање на соодветен износ на бонови.

чл. 7

Со млекото односно преработките од млекото, што не се опфатени со задолжителниот откуп, производителите можат слободно да располагаат во рамките на постоеќите прописи.

Производителите можат и млекото од одреден молзен добиток односно преработките од млекото со кои слободно располагаат, да и' го продаваат на државата по прописите на Уредбата за продавање земјоделски производи врзано со правото на купување одредени индустриски стоки по пониските единствени цени. Правото на купување по пониските единствени цени ќе се врши по постоеќите прописи.

ПЛАНИРАЊЕ НА ОТКУПОТ

чл. 8

Количествата млеко и преработки од млеко што има да се откупуваат на подрачieto на одделни обласни народни одбори и подрачieto на град Скопје, се определуваат со републиканскиот план за откуп на млеко и производи од млеко, што го донесува Министерот на државните набавки во согласност со Министерот на земјоделието и Претседателот на Планската комисија на НРМ.

Извршниот одбор на обласниот народен одбор, по предлог од повереникот на државните набавки и повереникот на земјоделието со својот план одредува кои количества млеко и преработки од млеко и во кое време задолжително ќе се откупуваат во секоја околија (град) од неговото подрачје.

Врз основа на добиениот план од обласниот народен одбор, извршниот одбор на околинскиот (градскиот) народен одбор, по предлог од повереникот на државните набавки и повереникот на земјоделието, составува план за откуп на млеко, односно преработки од млеко, за своето подрачје и одредува кои количества млеко и преработки од млеко и во кое време (по месеци) задолжително ќе се откупат на подрачјето на секој одделен местен народен одбор.

ОДРЕДУВАЊЕ ОБВРСКИ

чл. 9

При утврдувањето на пазарниот одаишок и обврската на одделни производители треба да се води сметка за нуждите на производителите бројот, приносот и квалитетот на молзниот добиток, приносот од останатите земјоделски производи што служат за исхрана на производителите.

чл. 10

Врз основа на планското задолжение, што во рамките на околинскиот план за откуп на млеко, односно преработки од млеко, му се паѓа на неговото подрачје, месниот народен одбор во рок од 10 дена по приемот на планот утврдува кои количества млеко, односно преработки од млеко (годишна обврска) и во кое време (по месеци) задолжително ќе ги предаваат одделни земјоделски стопанства и други лица.

Откако ќе ја утврди годишната задолжителна испорака на секое одделно стопанство месниот народен одбор ќе состави список на стопанствата со нивните задолженија и овој список ќе го објави на уобичаен начин.

Производителите можат да дадат приговор на своите задолженија.

Списокот на стопанствата со задолженијата и приговорите, до колку ги има, месниот народен одбор ќе ги достави за потврда до околинскиот народен одбор.

Врз основа на потврдениот список на задолжувањата месниот народен одбор ќе му издаде на секое стопанство писмено решение за неговото годишно задолжение по месеци и за рокот на испораката. Препис од решението месниот народен одбор е должен да достави до овластеното претпријатие за откуп на млеко и преработки од млеко. Против решението може да се вложи жалба до околинскиот народен одбор, во рок од три дена по приемот на решението.

чл. 11

Висината на годишната обврска за испорака на млеко и преработки од млеко, како и по месеци, за се-

ланските работни задруги ја утврдува со свое решение, извршниот одбор на околинскиот народен одбор врз основа на планот на производство на односната задруга и на така утврдената висина на пазарните одвишоци.

Против ова решение може да се вложи жалба до повисокиот надлежен орган во рок од три дена по приемот на решението.

чл. 12

Млекото треба да се даде свежо, како што е молзено, чисто и процедено, а преработките од млеко полномасни и зрели.

Сразмерата помеѓу свежото млеко и преработките од млеко ја утврдува Министерот на државните набавки во согласност со Министерот на земјоделието.

чл. 13

Утврдувањето количеството на млеко и преработки од млеко за задолжителна испорака ќе се врши врз основа на бројната состојба на молзниот добиток што го имаат производителите на денот на влегувањето во сила на оваа Уредба.

чл. 14

Со откупот на млекото и преработки од млеко на подрачјето на Народна Република Македонија раководи Министерот на државните набавки преку Управата за откуп и промет со млеко на Министерството на државните набавки.

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

чл. 15

До колку дејствието не содржи одбележоци на кривично дело, ќе се казнат со парична казна до 50.000 динари или со поправителна работа до три месеци лицата што се должни да продаваат млеко и производи од млеко по прописите на оваа Уредба:

- ако без оправдана причина или намерно не ја извршат обврската во одредено време;
- ако без оправдана причина не ја извршат обврската во одреденото количество или по квалитет;
- ако дават неточни податоци за бројот и видот на молзниот добиток и за другите околности што се од влијание за утврдување на обврските;
- ако млекото односно преработките од млеко не ги продаваат во природна состојба.

Административно-казнената постапка ја водат и казни изречуваат извршните одбори на околинските (градските, реонските) народни одбори по прописите на Основниот закон за прекршоци.

чл. 16

До колку дејствието не содржи одбележоци на кривично дело, ќе се казнат со парична казна до 10.000 динари одговорните службеници на народните одбори, како и раководителите и одговорните службеници на овластените државни откупни претпријатија и на другите за откуп на млеко и преработки од млеко, и на службите за работничко снабдување што се бават со дистрибуција на млеко и преработки од млеко:

- ако поради немарно и бирократско работење не превземат мерки, задолженијата за откуп на млеко односно преработки од млеко да се извршат на време;
- ако на време не поднесат извештаи или ако поднесуваат неточни извештаи;
- ако податоците за задолженијата и за откупените и испорачените количества на млеко и преработки на млеко не ги водат по прописен начин;



СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКОЛИСКИ СУД ВО БИТОЛА

Сервет Османова Камберова од Битола, подаде до овој суд тужба против Осман Џемал Комина, од Битола — сега во неизвесност — за развод на бракот.

Се поканува тужениот Осман, да во срок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" — се јави на овој суд. Во противно делото ќе се разгледа во негово отсуство со одреден од судов заступник.

Од Околинскиот суд — Битола Гр. 87/50. I—3—43

Околинскиот суд во Битола, ОБЈАВУВА дека при истиот е покрената постапка по молбите на Анча, вдовица на пок. Божин Костовски, бивш од Битола и неговите синови: Анести, Димко и Панде Б. Костовски кој внесова одговорните суми по стечајот за да бидат исплатени на ставителите, кои е стечај ставен од бив. Окружен суд во Битола посл. бр. 2/39 од 23-VI-1939 год.

Овој суд свое решение бр. 46и 294/47 год. од 19 VIII 1947 год. го симна стечајот на имотот на пок. Божин Костовски.

Се покануваат сите долу означени лица ставителни на стечајот или нивните наследници на кои не се познати адресите да се во срок од 3-три месеци од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Н.Р. Македонија“ јават во судот за да дадат изјава или да ги примат депонованите пари, во противен случај по истекот на овој срок сумите ќе бидат внесени во полза на државата како не предвиден приход а то се следните лица и тоа: 1) Георгиевски Јанко, Талија Тодорова, Лазар Ишах, Георги Јовановски, Георги Кековски, Симон Т. Пердуловски и Коста Бендески.

Од Околинскиот суд во Битола р. бр.46 и 294/47 г. од 23 јануари 1950 год.

ОКОЛИСКИ СУД ВО КУМАНОВО

По предложение на Бојниот отсек во град Куманово овој суд е отворил постапка за огласување умрен нестаналиот Алириза Осман роден во град Куманово на 27 октомври 1924 год. државјанин на Ф.Н.Р.Ј, по народност шиптар, со последно местожителство во град Куманово, по занает шивач, неженет од татко Шабан Осман Јашари и мајка Ирфан по татко Меметова Сулиманова, кој како борец од VII шиптарска бригада е учествувал на Сремски фронт, положај Гаково и на ден 18 април 1945 год. после пладне е бил испратен во бригадата амбуланта да земе санитарски материјали, во истото време настанало големо пушкарање после кое тој нестигнал во бригадната амбуланта ниту се јавил до денеска.

Се поканува напред именованиот до колку е во живог да во срок од еден месец од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ се јави на неговиот скрбник Страхил Шондев, помошник правен референт при Околинскиот суд. Истовремено се повикува и секој еден кој нешто знае за именованиот да во истиот срок пријави во овој суд. Во противен случај после истекот на горниот срок ќе се огласи за умрен.

Од Околинскиот суд во Куманово, 4-VIII-1948 год. Р. Бр. 375. 48 г.

ОКОЛИСКИ СУД ВО СТРУМИЦА

Околинскиот суд во град Струмица огласува дека при истиот е покрената постапка по оставината на пок. Иван Јанев Ашкапов бивш од град Струмица.

Се поканува наследникот Димитар Иванов Ашкапов, од град Струмица како син на пок Иван чие местожителство е непознато на судов, да во срок од 6 месеци од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" пријави својата адреса на судот или на поставениот му старател Васил Иванов Ашкапов од град Струмица, како би можел истиот да биде повикав на оставинската расправа. Во противен случај оставината ќе се расправи во негово отсуствие.

Од Околинскиот суд во град Струмица, 25. II. 1950 год., О. бр. 385/49. II—2—38

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОТКУП НА ЛЕКОВИТИ БИЛКИ И АФИОН "БИЛКА" СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ

Министерството на финансиите на НРМ, во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Врз основа на решението на Министерството на финансиите на НРМ бр. 958 од 30. I. 1950 год. уписано е во регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, на страна 273 државно стопанско претпријатие од републиканско значење под фирма: Претпријатие за откуп на лековити билки и афион "Билка" со седиште во Скопје.

Претпријатието е основано со решение на Владата на НРМ бр. 73 од 6. I. 1950 год.

Предмет на работата на претпријатието е да врши откуп, преработка и продажба на лековити билки; да врши откуп и продажба на афион.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Комитетот за надворешна трговија на Владата на НРМ.

Фирмата ќе ја потпишува директорот на претпријатието Горго Константинов.

Претпријатието има свои откупни станици во: Кавдарци, Куманово, Кочани, Гостивар, Тетово, Кичево, Битола, Струга, Крива Паланка и Скопје.

Бр. 958 од Министерството на финансиите на НРМ, 30. I. 1950 год. II — 4 — 65

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШАВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО СЕРВИЗ ЗА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ "КАРАОРМАН" СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ

Министерството на финансиите на НРМ во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Со решение на Министерството на градежите на НРМ бр. 650 од 31. X. 1949 год. Ставче Димовски е назначен за директор на Претпријатието сервис за град

жни материјали "Караорман" со седиште во Скопје на должноста стапил на 4. I. 1950 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата во границите на овластенението.

Со решение на Министерството на градежите на НРМ бр. 650 од 31. X. 1949 год. разрешен е од должноста досегашниот директор Симчо Кировски и од 4. I. 1950 год. му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 901 од Министерството на финансите на НРМ, 7. II. 1950 год. II — 4 — 64

НАЗНАЧУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА ГРАДСКОТО ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ "ГРАНАП" ВО ГР. ТИТОВ ВЕЛЕС

Поверенството за финансии при Градскиот народен одбор во гр. Титов Велес врз основа на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Согласно решението на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор во гр. Титов Велес бр. 223 од 20. II. 1950 година стана следната измена во директорскиот положај на Градското трговско претпријатие "Гранап":

Досегашниот директор на Градското трговско претпријатие "Гранап" Димче Гајдов се разрешува од должноста директор на претпријатието а на негово место се назначува Петре Жабеv, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува претпријатието од денот на назначувањето, во границите на овластенението.

Бр. 2771 од 24. II. 1950 год. — Титов Велес.

II — 4 — 69

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШАВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОРОТ НА ГРАДСКАТА ЛИМАРО-БРАВАРСКА РАБОТИЛНИЦА — СКОПЈЕ

Финансовото поверенство при Градскиот народен одбор за град Скопје, врз основа на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Со решение на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор на гр. Скопје, бр. 940 од 1. II. 1950 година, разрешен е од должноста Иван Конев, директор на на Градската лимаро-браварска работилница Скопје, од кој ден му престанува правото да ја потпишува работилницата.

Со решение на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор на град Скопје, назначен е за директор на Градската лимаро-браварска работилница — Скопје, Владо Ошавовски кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува истата работилница во границите на овластенението.

Бр. 836 од 16. II. 1950 год.

II — 4 — 70

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШАВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОТКУП И ПРОМЕТ СО ДОБИТОК И ПРОИЗВОДИ ОД МЕСО "МЕСОПРОМЕТ" СО СЕДИШТЕ ВО ШТИП

Министерството на финансите на НРМ во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Со решение на Главната дирекција за откуп и промет со добиток и производи од месо бр. 18 од 1. XI. 1949 год. Александар Рибарски е назначен за директор на Претпријатието за откуп и промет со добиток и про-

изводи од месо "Месопроект" со седиште во Штип и на должноста стапил на 1. XI. 1949 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата во границите на овластенението.

Со решение на Главната дирекција за откуп и промет со добиток и производи од месо бр. 18 од 1. XI. 1949 год. разрешен е од должноста досегашниот директор Коста Димковски и од 1. XI. 1949 година му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 2711 од Министерството на финансите на НРМ, 14. III. 1950 год. II — 7 — 115

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШАВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО КЕРАМИЧКА ИНДУСТРИЈА "КИС" СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ

Министерството на финансите на НРМ во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Со решение на Министерството на индустријата и рударството на НРМ бр. 8 од 7. I. 1950 год. Александар Ивановски е назначен за директор на Претпријатието керамичка индустрија "Кис" со седиште во Скопје и на должноста стапил на 7. I. 1950 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата во границите на овластенението.

Со решение на Министерството на индустријата и рударството на НРМ бр. 7 од 7. I. 1950 год. разрешен е од должноста досегашниот директор Георги Каровски и од 7. I. 1950 година му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 2312 од Министерството на финансите на НРМ, 6. III. 1950 год. II — 6 — 104

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШАВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ФАБРИКА ЗА ГИПС И БОИ "ПРОЛЕТЕР" СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ

Министерството на финансите на НРМ во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Со решение на Министерството на индустријата и рударството на НРМ бр. 672 од 14. XII. 1949 год. Павле Неделковски е назначен за директор на Фабриката за гипс и бои "Пролетер" со седиште во Скопје и на должноста стапил на 4 јануари 1950 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата во границите на овластенението.

Со решение на Министерството на индустријата и рударството на НРМ бр. 614 од 15. XII. 1949 год. разрешен е од должноста досегашниот директор Тодор Ангеловски и од 4 јануари 1950 год. му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 712 од Министерството на финансите на НРМ, 21. I. 1950 год. II — 4 — 61

МАЛИ ОГЛАСИ ВОЈНИЧКИ ДОКУМЕНТИ

Изгубената војничка книшка ја огласувам невалидна Владимир Х. Димитровски од Битола ул. Блаже Рогозинаро бр. 87 IV—16—305

Изгубената дополнителна потрошачка карта „ВГП“ со печат наш, се огласува невалидна Војно граѓевинско предузек'е „Херој Карпуш“ Деоница бр. 3 Скопје IV—49—748

Изгубената одекна книшка бесплатна Бр. 9.683 од 1949 год. ја огласувам невалидна Секич Стеван, капетан В.П. 3.038 — Прокупље IV—50—752

Изгубените документи издадени од Војно трговско претпријатие во Скопје: домаќинска книшка „К-2“ бр. 21, дополнителна карта „ВП“ на Роза бр. 21 текстилна карта бр. 21 ги огласувам невалидни — Головски Крсто, потпоручник В. П. 8993 — Г’орче Петров

IV—50—753

Изгубената војничка книшка ја огласувам невалидна Јован С. Митровски од село Крушевица — Кавадарци

IV—50—760

Изгубената војничка книшка издадена од Војни отсек во Тетово ја огласувам невалидна Атанас С. Цветковски од село Варвара — Тетово

IV—50—765

Изгубената војничка книшка издадена од Војни отсек во Гостивар ја огласувам невалидна Локман Азис Ебиб од село Неготино — Гостивар

IV—50—770

Изгубената војничка книшка издадена од Војни отсек во Охрид ја огласувам невалидна Дичо Ј. Велја носки од село Сливово — Охрид

IV—52—795

Изгубената домаќинска книшка „К-4“ ја огласувам невалидна Димитровски Мино стари водник В.П. 3:914-2 Лесковец

IV—52—801

Изгубената книшка од велосипед дел. бр. 5792 Рег. бр. 2429 издадена од Сообраќајна милиција во Скопје ја огласувам невалидна Радослав Гроздиниќ В.П. 4147 — Скопје

IV—54—829

Изгубената војничка книшка издадена од Војни отсек во Кичево ја огласувам невалидна Рафо Мицев Максимоски од Кичево ул. Јанко Михајловски бр. 16

IV—48—729

Изгубената војничка книшка ја огласувам невалидна Мирко Андов Куновски од Прилеп ул. 104 бр. 164

IV—56—869

Изгубената војничка книшка ја огласувам невалидна Наумче С. Милески, милиционер — Охрид

IV—56—870

Изгубената војничка објава бр. 85255 издадена од В.П. 6833 во Тетово ја огласувам невалидна Јосип Митковски В.П. 9223 — Охрид

IV—56—871

Изгубената одек’на книшка бесплатна Бр. 30780 серија „А“ за 1948/49 год. ја огласувам невалидна Спасик’ Љубомир В.П. 1100 — Ѓњилане

IV—56—876

Изгубената одек’на книшка Бр. 13 издадена од В.П. 2678 во Скопје за 1950/1951 год. ја огласувам невалидна Цветановски Мито, стар водник В.П. 2678 — Скопје

IV—57—891

Изгубена војничка книшка Бр. 8888 ја огласувам невалидна Драган Тодев Василев од село Дебриште — Кавадарци

IV—56—883

ЛИЧНИ КАРТИ

Изгубената лична карта серија „В“ 19976 Рег. бр. 4387 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Прилеп ја огласувам невалидна Ибраимовски Камберов Иса од село Дебреште — Прилеп

IV—17—329

Изгубената лична карта серија „Г“ 32819 Рег. бр. 2810 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Крива Паланка ја огласувам невалидна Кузман Петрушев Јакимов од село Отошница—Кр. Паланка

IV—354—6574

Изгубената лична карта серија „Г“ 31186 бр. 1186 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Крива Паланка ја огласувам невалидна Стојан Јованов Илиев од село Узем Крива Паланка

IV—314—5857

ЛИЧНИ КАРТИ

КОЧАНИ

Изгубената лична карта сер. „Г“ сер. бр. 60564 рег. бр. 564 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Околински извршен одбор во Кочани ја

огласувам невалидна — Тасева Иванова Роза од Кочани ул. Л. Колиншевиќ бр. 10

IV—313—5833

Изгубената лична карта сер. „Г“ сер. бр. 63836 издадена од Поверенство на внатрешни работи при Околински извршен одбор во Кочани ја огласувам за невалидна — Кузманов — Стојанов Глигор од с. Чимилово—Кочани

IV—321—5984

Изгубената лична карта сер. „Г“ 60927 рег. бр. 927 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Околински народен одбор во Кочани ја огласувам за невалидна — Трајков А. Петар од Кочани ул. Стиф Наумов бр. 20

IV—339—6283

Изгубената лична карта серија „Г“ 64556 Рег. бр. 4556 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Кочани ја огласувам невалидна Благој Сребраков Велков од село Мојанци—Кочани

IV—56—1043

Изгубената лична карта серија „Г“ 62983 Рег. бр. 2983 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Кочани ја огласувам невалидна Реџипов Исмаилов Неџип од Кочани ул. Кочо Рацин бр. 43

IV—194—3733

Изгубената лична карта серија „Г“ 64409 Рег. бр. 4409 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Кочани ја огласувам невалидна Давитков Максимов Владо од Кочани ул. М. Толбухин бр. 33

IV—194—3719

Изгубената лична карта бр. 3640 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Кочани ја огласувам невалидна — Уердијан Серафимов од село Прибичево — Кочани

IV—267—5140

БИТОЛА

ЛИЧНИ КАРТИ

Изгубената лична карта серија „Б“ 6392 Рег. бр. 6720 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Битола ја огласувам невалидна Рамне Усеиновски од Битола ул. Ордан Чопела бр. 8

IV—308—5748

Изгубената лична карта серија „Б“ 24847 Рег. бр. 3178 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Битола ја огласувам невалидна Танас Керемеловски од село Ѓавато—Битола

IV—275—5279

Изгубената лична карта серија бр. 23517 Рег. бр. 11637 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Битола ја огласувам невалидна Дона Стефанова од село Ротино—Битола

IV—224—4313

ЦАРЕВО СЕЛО

ЛИЧНИ КАРТИ

Изгубената лична карта сер. „Г“ 76042 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Околински извршен одбор — Царево село ја огласувам за невалидна — Петровски Веселинов Димитар од Царево село

IV—221—4234

Изгубената лична карта бр. 75838 сер. „Г“ издадена од Отсекот на внатрешни работи при Околински извршен одбор — Атанасов Костадинов Зафир од с. Тработивишта — Царево Село ја огласувам за невалидна-

IV—237—4563

Изгубената лична карта сер. — „Г“ бр. — 76780 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Околински извршен одбор во гр. — Царево Село ја огласувам невалидна — Георгиева Димитрова Спасена од Царево Село

IV—234—4508

Изгубената лична карта серија „Г“ 77321 рег. бр. 2327 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Околински народен одбор и во Царево село ја огласувам за невалидна — Пана С. Малческа од с. Киселица — Царевосело

IV 301 5662

Изгубената лична карта серија "Г" бр. 77310 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Околицки извршен одбор во Царево Село ја огласувам за невалидна — Спасевски Васев Глигор од Царево село
IV—330—6126

Изгубената лична карта серија "Г" 76067 Рег. бр. 2067 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околицкиот народен одбор во Св. Николе ја огласувам невалидна Димитар С. Новчев од село Град —
Св. Николе
IV — 341—6334

Изгубената лична карта рег. бр. 14777 сер. "В" 14803 издадена од Отсекот на внатрешните работи во Прилеп ја гласувам за невалидна — Спасе М. Димовски од Прилеп.
IV — 332 — 6150

Изгубената лична карта рег. бр. 8040 сер. "В" бр. 22020 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Околицкиот извршен одбор во Прилеп ја огласувам за невалидна Јанески Богоев Темелко од с. Потпражни — Прилеп.
IV 342 — 6343

Изгубената лична карта рег. бр. 10842 сер. "В" бр. 25696 издадена од Поверенството на внатрешни работи во Прилеп ја огласувам за невалидна, Бучкоски Стојанов Стојан од с. Витолште — Прилеп.
IV — 343 — 6363

Изгубената лична карта серија "В" 5863 Рег. бр. 5863 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околицкиот народен одбор во Прилеп ја огласувам невалидна Живко Јорданов Крцкоски од село Варош — Прилеп
IV — 340 — 6302

Изгубената лична карта Рег. бр. 1876/1947 год. издадена од поверенство за внатрешни работи при Околицкиот народен одбор во Дебар ја огласувам невалидна Марија Живкова Крцкоска од село Варош — Прилеп
IV — 340 — 6304

Изгубената лична карта серија "Б" 25385 Рег. бр. 10505 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Извршниот одбор на Околицкиот народен одбор Прилеп ја огласувам невалидна Боге Спирков Ангеловски од село Дреново — Прилеп
IV — 347 — 6440

Изгубената лична карта серија "В" 17487 Рег. бр. 577 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околицкиот одбор во Прилеп ја огласувам невалидна Алекс Мнцков Ристоски од село Срзе — Прилеп.
IV—347—6444

Изгубената лична карта Рег. бр. 5549 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Градскиот народен одбор во Прилеп ја огласувам невалидна Митре Настов Диме ски од Прилеп ул. 101 бр. 102
IV — 349 — 6482

Изгубената лична карта серија "В" 213 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Прилеп ја огласувам невалидна Коста А. Чесновски — ул. Б. Талески број 5
IV — 352 — 6538

Изгубена лична карта серија "Е" 51008 Рег. бр. 5008 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околицкиот народен одбор во Струмица ја огласувам невалидна Јане Спасов Јојчев од село Рич — Струмица.
IV—40747

Изгубената лична карта рег. бр. 7337 сер. "Б" 47771 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Околицкиот народен одбор — Ресен ја огласувам за невалидна — Стефанова Петра од с. Стење — Ресен
IV—162—3105

Изгубената лична карта издадена од Отсекот на внатрешни работи при Околицкиот народен одбор — Ресен ја огласувам за невалидна — Петровски С. Цветко од с. Љубојно — Ресен.
IV — 208 — 3998

Изгубената лична карта серија "Б" 40156 Рег. бр. 1135 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Извршниот одбор на Околицкиот народен одбор во Ресен ја огласувам невалидна Коста Нонев Настоски од село Кривени — Ресен.
IV—262—5040

Изгубената лична карта серија бр. 44207 Рег. бр. 4969 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Извршниот одбор на Околицкиот народен одбор во Ресен ја огласувам невалидна Михајло Николов Бошковски од село Јанковец — Ресен
IV—276—5315

Изгубената лична карта серија бр. 48599 Рег. бр. 8140 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околицкиот народен одбор во Ресен ја огласувам невалидна Доне Н. Нанкулоски од село Перово — Ресен
IV—280—5374

Изгубената лична карта рег. бр. 4792 сер. 4792 сер. "Ф" 44398 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Извршниот одбор на Градскиот народен одбор во Ресен ја огласувам за невалидна — Мислим Куртев Рутемовски од Ресен
IV — 282 — 5422

Изгубената лична карта бр. 5494 сер. бр. 45924 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Околицки па-

роден одбор во Ресен ја огласувам за невалидна — Наум Пајковски од с. Д. Дупени — Ресен
IV — 283 — 5456

Изгубената лична карта рег. бр. 889 сер. "Б" 40244 издадена од Отсекот на внатрешни работи во Ресен ја огласувам за невалидна — Сулејман П. Сулџемановски од Ресен
IV — 303 — 5658

Изгубената лична карта сер. "Б" 41007 рег. бр. 65 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Околицки извршен одбор во Ресен ја огласувам за невалидна — Павловски В. Панде од с. Брајчино — Ресен
IV — 305 — 5683

Изгубената лична карта рег. бр. 6301 сер. бр. 46130 издадена од Поверенството на внатрешни работи ја огласувам за невалидна — Чабилевски Ристов Иљо од с. Дрмени — Ресен
IV — 306 — 5711

Изгубената лична карта рег. бр. 9630 сер. бр. 4949 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Извршниот одбор на Околицкиот народен одбор во Ресен ја огласувам за невалидна — Лазе Андоновски од с. Златоре — Ресен
IV — 276 — 5308

Изгубената лична карта серија бр. 46362 Рег. бр. 6555 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Ресен ја огласувам невалидна Назар Асанов Реџеповски од село Арвати — Ресен.
IV — 352 — 6536

Изгубената лична карта сер. "Е" бр. 72167 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Извршниот одбор на Околицкиот народен одбор — Радовиш ја огласувам за невалидна — Шериф А. Сулеманов од с. Прилија — Радовиш
IV — 260 — 4998

Изгубената лична карта сер. "Е" бр. 74387 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Извршниот одбор на Околицкиот народен одбор во Радовиш ја огласувам за невалидна — Стојанов Иванов Стојан од с. Јаргулица — Радовиш.
IV — 268 — 5149

Изгубената лична карта серија "Е" 12715 Рег. бр. 13862 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околицкиот народен одбор — Кавадарци ја огласувам невалидна Горџе Јованов Николов од село Радња—Кавадарци
IV—326—6048

Изгубената лична карта серија "Е" 12925 Рег. бр. 13905 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околицкиот народен одбор во Кавадарци ја огласувам невалидна Абаз Мустафов Емрула од село Росомани—Кавадарци
IV—326—6050

Изгубената лична карта серија "Е" 11836 Рег. бр. 11775 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околицкиот народен одбор — Кавадарци ја огласувам невалидна Ване Г. Стефанов од Кавадарци
IV—326—6036

Изгубената лична карта серија "Е" 2211 Рег. бр. 2101 издадена од Поверенството за внатрешни работи при Околицкиот народен одбор во Кавадарци ја огласувам невалидна Алекс Стојанов Марковски од село Д. Лисан—Кавадарци
IV—341—6327

Изгубената лична карта серија "Е" 10684 Рег. бр. 10596 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околицкиот народен одбор—Кавадарци ја огласувам невалидна Живко Наумов Арангелов од село Сопот—Кавадарци
IV—347—6442

Изгубената лична карта серија "Е" 1525 Рег. бр. 1551 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околицкиот народен одбор во Кавадарци ја огласувам невалидна Цветко Николов Ѓорѓиев од село Кимјаксен—Кавадарци
IV—347—6450

Изгубената лична карта серија "Е" 9815 Рег. бр. 8577 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околицкиот народен одбор во Кавадарци ја огласувам невалидна — Стојадин Величков Станковиќ од село Пепелиште — Кавадарци
IV—352—6543

Изгубената лична карта серија "Е" 13313 Рег. бр. 12388 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околицкиот народен одбор во Кавадарци ја огласувам невалидна Димо Бојчов Трајковски од село Сопот — Кавадарци
IV—6567

СОДРЖИНА

Судски области	— — — —	1
Регистрации на државни стопански претпријатија	— —	1
Промени во регистрот	— —	1
Мали огласи	— — — —	2

г) ако со откупеното млеко односно преработки од млеко располагаат противно на постоеќите прописи или противно на диспозициите добиени од надлежните органи;

д) ако по нивна вина собраното млеко односно преработки од млеко се расипат.

Административно-казиената постанка ја водат и решение во прв степен донесуваат извршните одбори на обласните народни одбори.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

чл. 17

Писмените решенија за задолженијата треба да им се издадат на стопанствата во срок што ќе го одреди Министерот на државните набавки.

чл. 18

Ако производителите го продадат молзниот добиток, можат да се ослободат од задолжителната испорака на млеко односно преработки од млеко само врз основа на доказ дека соодветната обврска е пренесена на купувачот.

чл. 19

Министерот на државните набавки ќе донесе поблиски прописи за извршување на оваа Уредба.

чл. 20

Оваа Уредба влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Бр. 1190, 7 април 1950 година, Скопје.

Претседател
на Владата на НРМ,
Л. Колишевски, с. р.

Министер
на државните набавки на НРМ,
П. Менков, с. р.

64

Со цел за поуспешно извршување на Петгодишниот план а врз основа на чл. 10 став 2 од Уредбата за собирање и употреба на отпадоци ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 48/48) и чл. 29 точ. 3 во врска со чл. 18 точ. 4 од Законот за Петгодишниот план за развитокот на народното стопанство на НРМ во годините 1947—1951. — Владата на Народна Република Македонија донесува

УРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОБИРАЊЕ И ПРЕДАВАЊЕ ЖИВОТИНСКИТЕ КОСКИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА СОБИРАЊЕ НА ОТПАДОЦИ

Член 1

За да се што покорисно исползуваат отпадоците за потребите на нашата индустрија, се задолжуваат сите работничко-службенички, државни и други ресторанти и мензи, болници, лечилишта, опоравилишта и домови како и сите претпријатија за преработување на месо, кланици, кафилерии (стрводерници) на територијата на Народна Република Македонија да ги собираат сите сирови и варени коски во специјални за тоа одредени садови.

Член 2

Собраните на горниот начин животински коски, со-
сите наведени во претходниот член се должни да

ги предаваат на откупните претпријатија за собирање на отпадоци.

Член 3

За испорачаните количини коски, претпријатијата за собирање отпадоци ќе плаќаат на собирачите парична накнада по утврдени откупни цени.

Член 4

Ќе се казнат за прекршок со парична казна до 10.000 динари раководителите на претпријатијата и установите од чл. 1 на оваа Уредба:

1. ако во претпријатието односно установата под нивно раководство не се собираат на прописен начин коските во смисла на оваа Уредба;

2. ако собраните коски во одредено време не се испорачат на претпријатијата за собирање отпадоци;

3. ако не се преземат потребни мерки собраните коски, по предавањето им на откупните претпријатија, да бидат сочувани од расипување и растурање.

Член 5

Административно-казиената постапка ја водат и казни за прекршоци од претходниот член изрекуваат извршните одбори на околиците односно градските народни одбори по прописите на Основниот закон за прекршоци.

Член 6

Поблиски прописи за извршувањето на оваа Уредба, за начинот на собирањето и времето на предавањето на коските ќе донесе Министерот за комунални работи.

Член 7

Оваа Уредба влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на НРМ".

Број 1175

7. IV. 1950 год.

Скопје. Претседател на Владата на НРМ,

Лазар Колишевски с. р.

Министер за комунални работи,
Љубо Зафиров с. р.

65

Врз основа на чл. 79 ст. 2 од Уставот на Народна Република Македонија, по предлог од Министерот за трговија и снабдување и со претходна согласност на односните народни одбори, Владата на Народна Република Македонија ја донесува следната

УРЕДБА

ЗА ПРЕНОС НА ШКОЛИТЕ ЗА УЧЕНИЦИ ВО ТРГОВИЈАТА И НИЖИТЕ ТРГОВСКИ КУРСОВИ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И СНАБДУВАЊЕ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ОКОЛИСКИТЕ И ГРАДСКИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ.

Член 1

Од надлежноста на Министерството за трговија и снабдување се пренесуваат во надлежност на околиците и градските народни одбори школите за ученици во трговијата и нижите трговски курсеви и тоа:

1. На Народниот одбор на град Битола: Школата на ученици во трговијата во град Битола и нижиот трговски курс во град Битола;

2. На Народниот одбор на град Куманово: Школата за ученици во трговијата во град Куманово и нижиот трговски курс во град Куманово;

3. На Народниот одбор на град Прилеп: Школата за ученици во трговијата во град Прилеп и нижиот трговски курс во град Прилеп;

4. На Народниот одбор на град Скопје: Школата за ученици во трговијата во град Скопје и нижиот трговски курс во град Скопје;

5. На Народниот одбор на град Струмица: Школата за ученици во трговијата во град Струмица и нижиот трговски курс во град Струмица;

6. На Народниот одбор на град Тетово: Школата за ученици во трговијата во град Тетово и нижиот трговски курс во град Тетово;

7. На Народниот одбор на град Титов Велес: Школата за ученици во трговијата во град Титов Велес и нижиот трговски курс во град Титов Велес;

8. На Народниот одбор на град Штип: Школата за ученици во трговијата во град Штип и нижиот трговски курс во град Штип;

9. На Народниот одбор на Гевгелиската околија: Нижниот трговски курс во Гевгелија; и

10. На Народниот одбор на Кавадарска околија: Нижниот трговски курс во Кавадарци.

Член 2

Народните одбори ќе ги превземат школите и курсовите со персоналот и со целокупниот инвентар и другиот имот, како и соодветните претсметки на приходите и расходите.

Член 3

Напатствије за извршување на оваа Уредба донесува по потреба Министерот за трговија и снабдување, а за прашања од финансва природа во согласност со Министерот на финансите.

Член 4

Предавањето на школите и курсовите има да се изврши во рок од 15 дена по влегувањето во сила на оваа Уредба.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила веднаш.

Број 1192 — У-IV-1950 година.

Скопје

Претседател

на Владата на Народна Република
Македонија,

Л. Колишевски с.р.

Министер за

трговија и снабдување,
Хр. Вајалски с.р.

66

Врз основа чл. 2 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за административно-територијална поделба на Народна Република Македонија и чл. 2 и 4 од Законот за Државниот буџет на Народна Република Македонија за 1950 година а во врска со Законот за изменување и дополнување на Законот за поделба на територијата на Народна Република Македонија на области на предлог на Министерот на финансите, Владата на Народна Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ИЗНОСИ СО ДРЖАВНИОТ БУЏЕТ ЗА 1950 ГОДИНА НА БУЏЕТИТЕ НА ОБЛАСТИТЕ

1. Се укинуваат одобрените со Државниот буџет за 1950 година износи за буџетот на укинатата Скопска област од денот на укинувањето на истата.

Извршените расходи до денот на укинувањето на Скопската област односно до 15 февруари 1950 година и исплатени од Народната банка на ФНРЈ ќе паднат на терет на буџетот на Кумановската област.

2. Одобрените со Државниот буџет за 1950 година износи на приходите и расходите на Битолска и Штипска област се изменуваат и утврдуваат со следните износи:

Битолска област

приходи во износ од — — — Дин. 702,899.000.—
расходи во износ од — — — Дин. 702,899.000.—

Штипска област

приходи во износ од — — — Дин. 626,186.000.—
расходи во износ од — — — Дин. 794,572.000.—
вишок на расходите во износ од Дин. 168,186.000.—

3. Приходите и расходите за буџетите на ново-оформените Гостиварска и Кумановска област се утврдуваат во следните износи:

Гостиварска област

приходи во износ од — — — Дин. 275,520.000.—
расходи во износ од — — — Дин. 341,353.000.—
вишок на расходите во износ од Дин. 65,833.000.—

Кумановска област

приходи во износ од — — — Дин. 372,149.000.—
расходи во износ од — — — Дин. 372,449.000.—

4. Разликата меѓу утврдените износи на расходите со ова Решение и одобрение со Државниот буџет за 1950 година во износ од динари 9,059.000.— ќе се покрие од буџетската резерва по Републиканскиот буџет, за кој износ се намалува буџетската резерва.

5. Ова Решение влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија" и ќе се применува од 15 февруари 1950 година.

Бр. 1178, 6 април 1950 год., Скопје,

Министер
на финансите,
Д. Цамбаз, с.р.

Претседател
на Владата на НРМ,
Л. Колишевски, с.р.

СОДРЖИНА

Рег. бр.	Страна
63	Уредба за задолжителен откуп на млеко и преработки од млеко во 1950 година — — — 59
64	Уредба за задолжително собирање и предавање на животинските коски на претпријатијата за собирање на отпадоци — — — — 61
65	Уредба за пренос на школите за ученици во трговијата и нижите трговски курсеви од надлежноста на Министерството за трговија и снабдување во надлежност на околинските народни одбори — — — — — 61
6666	Решение за распоредување на одобрените износи со Државниот буџет за 1950 година на буџетите на областите — — — — — 62